



24-ти Мај 2019

НАЈРОМАНТИЧНИОТ ОСТРОВ НА СВЕТОТ САНТОРИНИ

Симболот на грчкиот туризам, наречен Санторини, а препознатлив по куќичките од бел камен со плави покриви и е еден од 10-те најромантични дестинации во светот. Како што ќе се доближувате до островот, се потешко е да сфатите дека тој кружен залив, некогаш бил вулканско срце. Санторини се наоѓа во егејското море и припаѓа на групата острови Киклади. Климата е умерена и е медитеранска. Во текот на летото дувка североисточен ветер познат по името meltemi, а во текот на зимата температурата никогаш не паѓа под 10 степени. Жителите на Санторини претежно се занимаваат со туризам, но и со одгледување на специфични видови на винови лози, од кои се добива најубавото вино NYCHTERI, со одгледување на добро познатите ситни мали санторински домати кои се со неверојатен вкус и од кои се подготвуваат преубави специјалитети во санторинските таверни. На островот не постојат извори на слатка вода, почвата се наводнува од умерената влага на островот, а водата за пиење е исклучиво флаширана. Главен град на островот е FIRA, на 260 м над површината на морето.

1 Ден : 23. 05.2019 (чеврток) БИТОЛА – САНТОРИНИ

Состанок на групата на паркингот на спортска Сала во 13:00ч. Поаѓање, со куси попатни паузи и царински формалности. Патувањето продолжува (ноќно возење) према Атина/Пиреа.

2 Ден : 24.05.2019 (петок) САНТОРИНИ

Пристигнување на пристаниште Пиреа во раните утрински часови, чекирање и сместување на брод. Поаѓање од пристаниште во 07:25ч, и пловење за Санторини. Пристигнување на Санторини во 15.30ч. Трансфер од пристаниште до сместувањето во Камари. Време за краток одмор, и слободни активности. Во вечерните часови во договор со групата и нашиот водич посета/вечера во некоја од таверните во Фира и прошетка низ ФИРА главниот град на Санторини, местото на светлината и шармот на островот, каде ќе имаме можност за ноќно фотографирање. Во полноќните часови со нашиот автобус враќање во Камари. **Ноќевање.**

3 Ден : 25.05.2019 (сабота) – САНТОРИНИ

Појадок. По појадокот, околу 10 часот заминување на факултативна целодневна екскурзија и разглед на островот, со залез на сонце во ОИА. Посета на Археолошки град Акротири, црвената плажа, Манастирот St.Ilijas, Калдера. Во вечерните часови посета на ОИА каде што ќе се види најубавиот залез на сонцето. По залезот на сонцето враќање во хотел во Камари, време за одмор, индивидуални активности и индивидуална прошетка и посета на некои од таверните и ноќните барови во Камари. **Ноќевање.**

4 Ден : 26.05.2019 (недела) – САНТОРИНИ

Појадок. По појадокот околу 09 часот поаѓање на факултативна екскурзија крстарење со традиционален брод во траење од 5 часа (Крстарење по калдера и посета на новиот вулкан – ПЕС (за влез на вулканот задолжителна доплата од 2,5 еур) од каде што се гледаат сите седум кратери). Можност за капење во топлите води на стариот вулкан, посета на островот Тирасија и слободно време за индивидуален ручек во некоја од таверните. Враќање на пристаниште и трансфер до хотел, слободна вечер. **Ноќевање.**

SEE THE WORLD WITH US



5 Ден: 27.05.2019 (понеделник) – САНТОРИНИ – БИТОЛА

Појадок. Напуштање на собите во 11:00ч. Факултативна посета на најубавата и една од таков вид винарија во Грција. **G. Koutsoyannopoulos Winery – Wine Museum**, која датира од 1600-та година и се наоѓа 8 метри под земја (во природна карпа) во дожина од 300-та метри, поврзана со подземни простории во кој се гледаат (со анимации) презентации за историјата на виното. Во историјата на оваа винарија прикажани се сите четринаесет генерации на производители на вино, од нејзиниот почеток до денес, посетата на винаријата завршува со дегустација и презентација на четирите најпознати вина кои што се произведуваат во оваа винарија, односно на Санторини. По посетата на винаријата околу

14ч, трансфер до пристаниште, чекирање и сместување на брод. Поаѓање за Пиреа во 15:25ч. Ноќно пловење према Пиреа/ Атина. Пристигнување на пристаниште на Пиреа околу 23:30ч. по локално време. Патувањето продолжува со автобус од Пиреа према Македонија со попатни паузи. Пристигнување, наредниот ден 28.05.2019 во утринските часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ – 199€/12.340 ден.



Во цената на аранжманот е вклучено :

- Превоз со високо туристички автобус (кој е на располагање и на Санторини)
- 3 ноќевања со појадок во Камари или Периса, хотел 3* или 2*
- Бродска карта , Пиреа – Санторини – Пиреа
- Трансфер пристаниште – хотел – пристаниште (со истиот автобус со кој патуваме)
- Пратител и претставник од агенцијата на островот за целиот Ваш престој.
- Организација и реализација на аранжманот

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Доплата за еднокреветна соба 1/1 – **55€/3.410** ден.
- Дете до 2 години, плаќа само превоз – **60€/3.720** ден.
- Прво дете до 7 години, а не користи кревет спие со родители, плаќа само превоз+брод – **130€/8.060** ден.
- Второ дете до 12 години, плаќа минус 30% од вкупната сума на аранжманот.
- вечерна посета на Фира главниот град на Санторини(втор ден) = **5€**
- целодневна екскурзија и разглед на островот(автобус+ водич, ден 3 ти по програмата) = **35€**
- целодневна екскурзија со брод (автобус+ водич+брод, ден 4 ти по програмата) = **35€**
- посета на винарија (автобус+водич+влезница за винарија, резервација и дегустација на вино (5 ти ден по програмата) = **18€**
- Ручек/вечера (Фира/Камари/индивидуално по желба на патниците)
- Задолжително здравствено патничко осигурување
- Индивидуални трошоци